



АДРЕСА

бул. Партизански Одреди, 88
1000 Скопје | Северна Македонија



РАБОТНО ВРЕМЕ

Пон - Пет
09:00 - 17:00



СЛЕДЕТЕ НÈ

facebook.com/Ddmlnzenering
instagram.com/ddm_inzenering

ДДМ Инженеринг

Професионалност и принципиелност


Друштвото за градежништво, трговија и проектирање ДДМ Инженеринг ДОО Охрид ги бележи своите почетоци од 2007 година со јасна визија и цел на пазот за недвижности да понуди луксузни, современи и квалитетни станови и да обезбеди висок стандард за урбано домување. ДДМ Инженеринг е компанија која е исклучително посветена на задоволување на желбите и потребите на секој клиент, континуирано следејќи ги современите светски трендови во градежништвото и архитектурата со цел да понуди поинаков концепт при креирањето на идеален дом.

Професионалноста и принципиелноста е основниот белег на нашата компанија и несомнено претставува причина за влевање на доверба и сигурност кај нашите клиенти. Ефикасноста и квалитетот во начинот на работа е она по што е ДДМ Инженеринг препознатлив и го креира високиот рејтинг на компанијата.

Нашата вредности се темелат на искуство, одговорност, посветеност и квалитет, а желбите на клиентите за нашата инспирација и мотивација да создадеме модерно, квалитетно и функционално решение за домување. Нашата примарна цел е на клиентите да им понудиме квалитетни, комфорни и практични станови и да им овозможиме да ја донесат вистинската одлука за избор на идеален дом.



ДДМ ИНЖЕНЕРИНГ НИЗ БРОЈКИ



9

Финализирани
проекти



80

Станбени
единици



250+

Задоволни
станари




14

Години
искуство



5

Проекти
во најава



4240m²

Изградена
површина

Иновативни технологии

Паметна Контрола на вашиот дом



Безбедност



Пристап



Термостат



Осветлување



Домофон



Автоматизација



Создаваме концепт на современо и паметно домување според највисоките светски стандарди. Објектот во **Тафталиџе** е опремен со иновативни смарт контролни системи кои овозможуваат пристап и контрола на сите уреди во вашиот дом преку вашиот смартфон.



Првокласни Материјали


W112

Преградни сидови
во стан меѓу соби

Систем кнауф со дебелина од 100mm

1. Кнауф плоча 12,5mm (вкупно 4 плочи)
2. Камена волна 5cm
3. Кнауф профил Cw50
4. Кнауф профил Uw50

Rw=53db - звучна изолација




W115

Преградни сидови
меѓу два стана


Систем кнауф со дебелина од 215mm

1. Кнауф плоча 12,5mm (вкупно 4 плочи)
2. Камена волна 2x5cm
3. Кнауф профил CW75
4. Кнауф профил UW75


Rw=65db - звучна изолација



Фасаден сид, единечна метална конструкција




Шесткоморни ПВЦ профили



НАДВОРЕШНИ БЛИНДОР ВРАТИ СО БОЧНО ЗАКЛУЧУВАЊЕ ВО ТРИ ТОЧКИ

Вкупна дебелина од 140mm и додатна
изолација - огноотпорност до 1000C°

- Метална конструкција која е изработена од челични профили 30x20.
 - Внатрешноста на конструкцијата е исполнета со исполна тврдо пресуван тервол d=30mm.
 - За термо-звучна и огноотпорна изолација во траење од 30 мин.
 - Профилите образуваат решетка која е двострано покривана со декантиран лим 2x=1.00mm.
- Метална конструкција е двострано обложена со мазна оплеменета иверка =16mm



СОПСТВЕНО ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ СО ТОПЛИНСКИ ПУМПИ ВОЗДУХ-ВОДА ЗА ТРОСОБНИТЕ СТАНОВИ

- Подно греење преку топлински пумпи
- Ладење со фенкојлери во дневна соба
- Санитарна топла вода преку топлински пумпи





Објект Тафталице

668^{m2}

Површина на
урбана парцела

179,32^{m2}

Површина
под објект


1040,58^{m2}

Бруто развиена
површина

13,20^{m2}

Висина на
венец

Идеална локација



- 3 мин** до Skopje City Mall
- 2 мин** до Ramstore Тафталиџе
- 3 мин** до О.У. Братство
- 3 мин** до пазар Тафталиџе
- 1 мин** до градинка Мајски Цвет
- 3 мин** до ресторан Forza
- 3 мин** до спортски центар Forza
- 3 мин** до Палма Карпош

Настрана од градската бучава, а сепак во непосредна близина на бројни содржини, потребни за модерен живот. Трговски центар, училиште, парк и детско игралиште, пазар и супермаркет се само дел од содржините кои се наоѓаат во непосредна близина на објектот во **Тафталиџе**, а сепак на доволна далечина за да обезбеди мирно живеење.



СТАН тип1 76^{m2}


дневен простор/кујна/
две спални соби/две бањи



СТАН ТИП2

26^{m2}

дневен простор/кујна/бања



СТАН ТИП 2 26^{m2}


дневен простор/кујна/бања



СТАН тип 3

68^{m2}

дневен простор/кујна/две
спални соби/две бањи



СТАН тип 3

68^{m2}


дневен простор/кујна/две
спални соби/две бањи



СТАН тип4

38^{m2}

дневен простор/кујна/
спална соба/бања



СТАН тип4

38^{m2}

дневен простор/кујна/
спална соба/бања

